

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ПРВА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА
30.09.2025 год.
С К О П Ј Е

БИЛТЕН бр. 2/2025 година

Врз основа на службените записници и изјава од натпревари од коло II во Прва машка ракометна лига, Натпреварувачката комисија ги регистрира следните натпревари:

КОЛО 2

19.09.2025	РК МУЛТИ ЕСЕНС – РК ШАМПИОН	51:19 (26:10)
21.09.2025	РК АЕРОДРОМ – РК ДРАЧЕВО ЈУНИОР	24:30 (12:16)
21.09.2025	ГРК ПРЕСПА 2025 – РК ТЕКСТИЛЕЦ УГД	24:28 (12:13)
19.09.2025	РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ – РК МЛАДОСТ 1977	25:48 (16:27)
21.09.2025	РК МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ – ГРК ОВЧЕ ПОЛЕ 1958	28:29 (13:16)
19.09.2025	РК ВАРДАР НЕГОТИНО – РК КИЧЕВО 2020 СЛУЖБЕНО СЛОБОДЕН РК ЈЕХОНА	10:0 (-1бод)

Врз основ на Статутот на РФМ и Дисциплинскиот Правилник на Ракометната федерација на Македонија, Првостепената дисциплинската комисија на РФМ, со Претседател Срејко Ѓорѓиевски, и членови на комисијата Кристина Лукрис и Тони Николовски, на состанокот одржан на ден 30.09.2025, по разгледување на потребната документација, ја донесе следната

ОДЛУКА

На РК Кичево 2020 му се изрекува дисциплинска санкција **УКОР**.

ТАБЕЛА

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК ДРАЧЕВО ЈУНИОР	2	2	0	0	84	41	43	4
2	РК МУЛТИ ЕСЕНС	2	2	0	0	85	49	36	4
3	РК ВАРДАР НЕГОТИНО	2	2	0	0	43	23	20	4
4	РК ТЕКСТИЛЕЦ УГД	2	2	0	0	55	50	5	4
5	РК МЛАДОСТ 1977	1	1	0	0	48	25	23	2
6	РК ЈЕХОНА	1	1	0	0	25	17	8	2
7	ГРК ОВЧЕ ПОЛЕ 1958	2	1	0	1	52	61	-9	2
8	РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ	2	1	0	1	68	79	-11	2
9	РК МАКЕДОНИЈА Ѓ. П.	2	0	0	2	58	63	-5	0
10	РК АЕРОДРОМ	2	0	0	2	50	57	-7	0
11	СРК ПРЕСПА ВАРДАР	2	0	0	2	41	53	-12	0
12	РК ШАМПИОН	2	0	0	2	36	105	-69	0
13	РК КИЧЕВО 2020	2	0	0	2	31	53	-22	-1

Изготвил:
Координатор за Прва машка лига
Иван Јосифовски

Потврдил:
Натпреварувачка комисија